



"9 мај 1945 година е особено значаен за нас, затоа што не само што ни овозможи да се здобиеме со своја сопствена држава, туку го означи и крајот на една епоха којашто ѝ се закануваше на цела Европа", рекол амбасадорот на Република Македонија во Канада, Сашо Насев.



ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ПРИЛЕПСКОТО ДРУШТВО СЛАВЕ БУНТЕСКИ И АМБАСАДОРОТ САШО НАСЕВ

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Македонските иселници во Торонто и во цела Канада продолжуваат да ги негуваат не само културните традиции, туку и да ги одбележуваат најважните датуми од македонската и од светската историја. Ако до минатата година задолжението за чување на историските датуми го имаше Друштвото на борците од Македонија во Ка-

нада, од 11 октомври 2004 година сите негови активности ги презеде Прилепското обединето друштво, кое годинава слави 15 години од своето постоење. Тоа не е случајно затоа што во македонската историја Прилеп засекогаш ќе остане забележан како град херој во кој пукна првата партизанска пушка во Македонија во Втората светска војна. Во градот под Мар-



ГОСТИ НА ВЕЧЕРТА



АМБАСАДОРОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА, САШО НАСЕВ

ковите кули се родија повеќемина македонски патриоти, меѓу кои беше и Методија Андонов Ченто. Сите тие се влезени во плејадата најзаслужни Македонци во нејзината понова историја.

На прославата на Денот на победата против фашизмот во Торонто, како што нè информира Лилјана Ристова, главен и одговорен уредник на "Македонски вести", од почесните гости на оваа манифестација присутни биле амбасадорот на Република Македонија во Канада, Сашо Насев, генералниот конзул на Република Македонија во Торонто, Стефан Николовски и конзулот Петар Димовски. Бил присутен и Борис Мангов, претседател на организацијата "Обединети Македонци", Љупчо Анчески, претседател на Управниот одбор на МПЦ "Света Недела" од Ејџакс, отец Стефан Груевски од МПЦ "Свети Димитрија Солунски" од Маркам и претседателот на Охридско-то друштво, Јонче Донеvски.

УРНАТИ ОМРАЗАТА И ГЕНОЦИДОТ

На прославата бил прочитан краток реферат за 9 мај 1945 година, денот кога фашистичка Германија заедно со своите сојузници беше принудена да капитулира.

"Во рефератот - објаснува Ристова - беше нагласено дека овој ден е од огромно значење за целата светска историја, бидејќи по четиригодишната крвава војна во

која на бојните полиња во Европа животите ги изгубија милиони луѓе, конечно победија правдата и разумот. Светлината победи над мракот. Падна една идеологија која се базираше на омраза и на геноцид. Во Татковинската војна 1941-1945 година Македонија даде 24.000 свои чедра од сите нејзини делови. За жал, по завршувањето на Втората светска војна се ослободи само еден дел на Македонија, додека за деловите под Грција, Бугарија и Албанија ропството продолжи и трае до ден денес. Сепак, на 37 проценти од македонската територија, во Република Македонија прв пат по многувековните ропства се слушна македонскиот јазик, се отворија школи, универзитети, институции, повторно заживеа Македонската православна црква".

Ристова раскажува дека на манифестацијата видно било нагласено задоволството на присутните затоа што на централната прослава на Денот на победата над фашизмот, кој се одржа во главниот град на Руската Федерација, која во војната даде 27 милиони жртви, македонската државна делегација ја предводеше претседателот Бранко Црвенковски, како и тоа што во Скопје, во Амбасадата на Руската Федерација на поранешниот претседател на РМ, Киро Глигоров, му беше врачено одликување од претседателот Владимир Путин, за неговото директно учество во таа војна.

ДЕН КОГА СВЕТЛИНАТА



СЛАВЕ БУНТЕСКИ И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ, БОРИС МАНГОВ

фатени со другите нации, кои заеднички го победија тоа зло над човештвото и да чувствуваме на начин на којшто доликува. Би сакал да ве поздравам од името на претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, и да ви ги пренесам поздравите од нашата министерка за надворешни работи д-р Илинка Митрева. Истовремено, на Прилепското друштво сакам да му го честитам 15-годишниот јубилеј и да му се заблагодарам во име на официјалните

утринските часови засвонеа камбаните и ја донесоа радосната вест - 'падна Берлин, запре крвта што се лееше во четиригодишната крвава борба на бојните полиња во Европа'.

Гостите ги поздравил и претседателот на организацијата "Обединети Македонци", Борис Мангов. Домаќинот на вечерта, посветена на Денот на победата над фашизмот, претседателот на Прилепското друштво, Славе Бунтески, во име на целото Друштво на почесните гости

ПОБЕДИ НАД МРАКОТ

НАЦИИТЕ ГО ПОБЕДИЈА ЗЛОТО

Амбасадорот на Република Македонија во Канада, Сашо Насев, во својот поздравен говор нагласил дека Денот на победата над фашизмот е еден од најголемите датуми во историјата на модерното човештво.

"Македонија секогаш се наоѓаше на правилната, вистинската страна, меѓутоа овој датум, 9 мај 1945 година, е особено значаен за нас, затоа што не само што ни овоз-

можи да се здобиеме со своја сопствена држава, туку го означи и крајот на една епоха, којашто ѝ се закануваше на цела Европа. Затоа, не само ние во Македонија, туку и вие овде правите големо и благородно дело што чувствувате на овој датум. Ние ја имавме таа чест заедно со најофицијалните авторитети на Канада и дипломатскиот кор, од наше име да положиме венец на големите жртви кои ги дала вашата нова татковина за време на Втората светска војна, да бидеме при-

авторитети на Република Македонија што на свој грб ги презема обврските да се грижи за одржувањето на овие значајни датуми во нашата и во светската историја", потенцирал амбасадорот Насев.

На вечерта бил присутен и Стефан Стерјовски, претседател на Друштвото на борците и доживотен почесен претседател на Прилепското друштво.

"Тој - ни објаснува Ристова - во својот говор се потсетил на 9 мај 1945 година, кога во

им подарил копии од најпознатите македонски икони, додека на секоја гостинка и бил подарен црвен трендафил.

"Истата вечер - додава Ристова - Друштвото ја одбележа и 15-годишнината од своето формирање. На 4 февруари 1990 година група иселеници од Прилеп кои живеат во Торонто решија да го формираат ова Друштво, кое денес игра многу значајна улога во македонската заедница во канадската провинција Онтарио".

EKI Reisen

telefon 034/422 27 15
034/422 29 35
natel 079/335 94 14
fax 034/422 29 36
E-Mail: ardovan.etoski@bluemail.ch

ORGANIZIRANA
PATOVANJA

Za slednite destinacii
od: ZÜRICH, BASEL, GENEVA
od: SKOPJE, OHRID
SARAJEVO, BANJA LUKA
LJUBLJANA, ZAGREB
ISTAMBUL, IZMIR

Vršime prevodi:
Makedonsko -
Germanско -
Francuski

VO SORABOTKA SO EKI REISEN MOŽETE DA NABAVITE KARTI
ZA SITE DESTINACII VO SVETOT KAKO ŠTO SE:

AUSTRALIJA, USA, KANADA

VRŠIME REZERVACII SO BROD ZA:
ITALIJA - GRCIJA - ITALIJA

PRIJATEL PRESTOJ VO ROĐNIOT KRAJ VI POSAKUVA
EKI Reisen